



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/ I КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

### ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **01/2014**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр,14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **[bilent.mustafoski@finance.gov.mk](mailto:bilent.mustafoski@finance.gov.mk)** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На следнава адреса

**ул. Даме Груев бр.14 - Скопје, 02/3106-129, [boris.nastov@finance.gov.mk](mailto:boris.nastov@finance.gov.mk), Тендерската документација е прикачена кон огласот за јавната набавка и може да се преземе бесплатно, <https://e-nabavki.gov.mk/>**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи-Економија и финансии**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Мебел за потребите на Министерството за финансии**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **14.926.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка и бараните податоци за секој дел посебно се дадени во техничките спецификации кои се составен дел на тендерската документација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: 39000000-2

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	Мебел за потребите на Министерството за финансии	набавка, испорака и монтажа на мебел (работни бироа, фиокари, маси за во сали за состаноци, клупи за во училници, чајни кујни, клуб маси, маси за во конференциска сала, маси за во сала за прес конференции, работни пултови и говорници)
2	Мебел за потребите на Министерството за финансии	набавка, испорака и монтажа на столици и тоа: работни столици, столици за сали за состаноци, столици за училници, столици за во сали за прес конференција, столици за конференциска сала, клуб фотелји и шанк столици
3	Мебел за потребите на Министерството за финансии	набавка, испорака и монтажа на архивски и магацински полица

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

**Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската вкупна цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.**

#### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата:**Да [2,00%]**

IV.1.3) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**

**ДРД образец**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

**Согласно со тендерската документација**

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

**Согласно со тендерската документација**

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

**Согласно со тендерската документација**

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

**Согласно со тендерската документација**

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

**ИСО 9001-2008**

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **21.03.2014 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **120 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**21.03.2014 во 12.00 часот Место: Скопје**

V.5) Дополнителни информации

Понудите се поднесуваат по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. "Даме Груев", бр.14 – Скопје, или лично во писарницата на Министерството за финансии, со адреса на ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр.54 - Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“).

V.6) Датум на објава: **30-01-2014**